

АТРИБУТИ НА ИБ УЧЕНИЦИ

Истражувачи
Познавања
Размислувачи
Комуникатори
Принципиелно
Отворен ум
Грижа
Носител на ризик
Избалансиран
Рефлексивни

Ви благодариме за годината

Би сакал само да им се заблагодарам на сите наши прекрасни ученици, родители, негуватели и персонал на KCPS за прекрасната година. Повторно имаше некои предизвици со COVID и затворањето на училиштата, но успеавме да имаме успешна година и да обезбедиме континуитет на учење за сите ученици во училиштето.

Би сакал да им посакам се најдобро на нашите шестоодделенци кои заминуваат во средно. Оставивте траен впечаток во училиштето и знаеме дека сите вие ќе продолжите да напредувате во вашето образовно патување понатаму.

На останатите наши студенти, со нетрпение очекуваме да им посакаме добредојде на нашите нови подготвителни студенти за 2022 година, а исто така со нетрпение очекуваме сите наши сегашни студенти да се вратат во годината со минимални пречки.

Ве молиме погрижете се да имате мирен, безбеден и пријатен одмор за време на празниците.

Последен ден од Училишниот термин

Последниот ден од училишниот термин ќе се одржи на 17 декември.

Ќе завршиме во 14.30 часот во петок. Училишните собранија на крајот на годината ќе бидат само за учениците од П-6. На училишното собрание ќе можат да присуствуваат

и родители на шестоодделенци. Родителите кои ќе присуствуваат ќе треба да бидат двојно вакцинирани и регистрирани.

Ден на чекор-ап

Нашиот KCPS Step Up Day ќе се одржи во четврток, 16 декември. Ова ќе биде денот кога учениците ќе се сретнат со својот нов клас и нивниот нов учител.

Сите ученици ќе имаат еден од нивните пет пријатели во нивниот нов клас. Училиштето инвестираше во софтвер кој гарантира дека сите наши препораки за наставници и барања за детски пријателства се вградени во системот. Наставниците потоа ги проверуваат овие списоци како тим и потоа им се дава конечна проверка од менаџерскиот тим.

Дипломирање од шесто одделение

Двајца вакцинирани членови на семејството ќе можат да присуствуваат на нашата матура во шесто одделение. Надвор ќе има екран за гледање на отворањето и на наградите на целото училиште.

Откако ќе завршат главните почести, родителите ќе можат да влезат во салата кога нивните деца ќе завршат и да гледаат како добиваат мечка и сертификат. Тие потоа ќе се вратат на кошаркарското игралиште каде што ќе можат да се фотографираат и да гледаат како другите часови завршуваат на големиот екран. Во следните часови, родителите потоа ќе влезат во салата за да ја следат церемонијата на доделување награди.

За семејствата кои не можат да присуствуваат или сакаат членовите на семејството да гледаат, ќе ја испратиме веб-страницата за стриминг на почетокот на следната недела.

18.45 часот

- Обраќање до директорот на училиштето и доделување на наградите
- Музичка презентација
- Рефлексија на годината (претставници од секоја училница)

19.15 часот

- Н47, Н48, Н49 влегуваат во теретана
- Родителите влегуваат во теретана
- Презентација по паралелки
- Излезете од теретана

19.30 часот

- Н50, Н51, Н52 влегуваат во теретана
- Родителите влегуваат во теретана
- Презентација по паралелки
- Излезете од теретана

19.45 часот

- Н53, Н57, Н58 влегуваат во теретана
- Родителите влегуваат во теретана
- Презентација по паралелки
- Излезете од теретана

20.00 часот

- Сите родители и ученици го напуштаат училиштето

Ден на STEAM

Среќни сме да објавиме дека оваа година ќе можеме да бидеме домаќини на нашиот одложен настан STEAM Day. Студентите и персоналот толку многу уживаа во нашиот ден на STEAM за учење од далечина што сакавме да им дадеме шанса на нашите студенти да соработуваат, создаваат и предизвикуваат себеси во областите на STEAM. Темата за оваа година е ХРАНА, а студентите ќе бидат вклучени во креирањето на дизајнерско решение за реалниот животен проблем околу храната или земјоделството.

Знаеме дека многу од нашите љубопитни студенти ќе одат да се истакнат во областите на STEAM во нивните возрасни животи и за да го прослават ова, денот ќе биде можност за студентите да се облекуваат со темата „**Кога ќе пораснам, сакам да бидам а/ан....!**“. Студентите можат да се облекуваат со кое било занимање што го имаат на ум, тоа не само што треба да биде поврзано со STEAM.

Настанот ќе се одржи во 2 различни дена во редовните училници на учениците:

Од првачиња до шестоодделенци: понеделник, 13 декември

Подготвителни: вторник 14 декември

Отворете сесии

Би сакале да ве поканиме на нашите отворени сесии на KCPS што ќе се случуваат во последната училишна недела. Ова е одлична можност за нашата заедница да се поврзе со училниците, како и начин на кој можеме да го прославиме учењето што се одвива од нашето враќање од онлајн учењето. Наставниците ќе ги отворат своите училници за родителите кои би сакале да дојдат и да се вклучат во некое учење или игри со своето дете.

Поради актуелните ограничувања, бараме да присуствуваат не повеќе од 2 родители за секое дете. Училиштето исто така бара ако не сте добро на кој било начин да не присуствувате.

Присутните родители, исто така, ќе треба да носат маски, да се пријават користејќи QR-кодови и да покажат доказ за сертификатите за вакцинација на нивните наставници во училницата пред да влезат во училницата. Исто така, погрижете се да влезете во училиштето само 5 минути пред закажаното време.

Вторник 14 декември

9.10 - Подготвителен

10:00 часот - Прво одделение

11.45 часот - четврто одделение

14:25 - Петто одделение

Среда 15 декември

9.10 - Второ одделение

10:00 часот - Трето одделение

14.25 часот - шесто одделение

YMCA програма за одмор

Резервациите се сега отворени за нашата возбудлива програма за летни училишни одмори!

Активностите и екскурзиите се враќаат за лето. Проверете ја нашата програма и резервирајте онлајн!

<https://childrensprogramms.ymca.org.au/school-holiday-programs/kororoit-creek>

Страница на училишна заедница

Училиштето ја ажурираше страницата на нашата заедница. Ги охрабрувам родителите редовно да го проверуваат ова и ќе испраќам потсетници. Оваа страница може да се користи за да ја предупреди заедницата за собирачи на средства, настани и деловни можности. Ве молиме испратете какви било барања за страницата на заедницата на адресата на е-пошта на училиштето и ние ќе ги поставиме на веб-страницата.



Постигнување на учениците

Би сакале да споделиме огромни честитки за Chloe во H26, која учествуваше и ПОБЕДИ на натпреварот за дизајн на еко-торби Keilor Downs!

Конкурсот бараше од апликантите да изработат дизајн на еко-чанта, при што победничкиот дизајн ќе биде испечатен и БЕСПЛАТНО дистрибуиран до локалната заедница!

Chloe гордо го сподели својот дизајн со својата училница, велејќи дека „Земјата ја претставува врската со околината“.

Браво Chloe, многу сме горди на тебе!

ДАТУМИ ДА СЕ ЗАПАМАТ

6-8 декември – Камп за четврто одделение

7 декември – дипломирање во шесто одделение

9 декември – Екскурзија во аквариум SeaLife за прваче (H10 H11 H13 H15)

10 декември – Екскурзија во аквариум SeaLife за прваче (H07 H08 H12 H14)

13 декември – STEAM ден за 1-6 одделенци

14 декември – STEAM Ден за студенти од подготвителна година

14 декември – Отворени сесии на KCPS

- 9.10 часот- Подготвителна
- 10.00 часот- Прво одделение
- 11.45 часот- Четврто одделение
- 14.25 часот- петто одделение

15 декември – Отворени сесии на KCPS

- 9.10 часот- второ одделение
- 10.00 часот - Трето одделение
- 14.25 - Шесто одделение

16 декември – Ден на чекор-ап на KCPS

17 декември – Последен ден од училишниот термин 4. Учениците завршуваат во 14.30 часот

Ве молиме, проверете ја нашата веб-страница за датумите на кампот, тековните распореди за специјалистички / пливачки и известувања за заедницата <https://kororoitcreekps.vic.edu.au/parents/>



Buy and Sell Second-hand Uniforms

Second Hand Uniform can be purchased and sold through 'Sustainable School Shop'

How does it work?

- Register on the Sustainable School Shop website www.sustainableschoolshop.com.au
- Families do not need to pay anything to use this service
- List your items for sale
- List 'wanted ads' for those items you are looking to buy
- The system matches the ads of buyers with sellers and notifies the buyer via email
- Buyers contact sellers and arrange where and when to trade
- The second-hand uniform stocktake report the system provides is very helpful
- Parents are well supported via Sustainable School Shop telephone (0438 743 444) and email help lines
- The system is simple and easy to use - If you don't have a computer, internet access or an email address, please call the Sustainable School Shop for assistance

All enquiries should be directed to the **Sustainable School Shop** on: 1300 683 337 or help is also available through 'Contact Us' on their website

